

<b>Предмет</b>	<b>ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ВО ХИРУРГИЈА И БЛИСКИТЕ БОЛЕСТИ</b>
<b>Студиска програма</b>	Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар
<b>Код</b>	СМ С/Т-312
<b>Студиска година</b>	Трета
<b>Семестар</b>	Петти
<b>Вкупно часови</b>	395
<b>Кредити</b>	15
<b>Вид на предмет</b>	Задолжителен
<b>Предуслови</b>	Исполнет услов за запишување во трета година
<b>Изведува</b>	Катедра за хируршки болести, Катедра за ортопедија, Катедра за ОРЛ, Катедра за офталмологија
<b>Одговорен наставник</b>	Проф.д-р Горан Кондов, и соработниците
<b>Адреса:</b>	Хируршки клиника, Водњанска бр.17 1000 Скопје Тел/Факс. +389 2 31 47 325, e-mail: katedrahirurgija@yahoo.com
<b>Клучни зборови</b>	Студии за медицински сестри и техничари, професионални предмети, хирургија, ортопедија, офталмологија, оториноларингологија
<b>Учебни цели</b>	-Студентот да се стекне со основни теоретски познавања за превенција, ијагноза и третман на повреди, нарушувања и болести од хирургијата, ортопедијата, офталмологијата и оториноларингологијата -Студентот да ги научи и осознае стандардите и активностите за здравствена нега на хируршките, ортопедските, офталмолошките и оториноларинголошките болни -Студентот да се оспособи да знае да изведува посебни негователски вештини и активност од здравствената нега на хируршките, ортопедските, офталмолошките и оториноларинголошките болни
<b>Кратка содржина</b>	<b>Теоретска настава:</b> <b>Здравствена нега на хируршки болни (60 часа)</b> 1. Здравствена нега на болни со рани 2. Здравствена нега на хируршки инфекции 3. Здравствена нега на болни со смрзнатини и изгореници 4. Здравствена нега на болни со трауми 5. Здравствена нега на болни по дигестивна, торакална, кардиоваскуларна, неврохируршка, уролошка и пластична хирургија 6. Здравствена нега на болни по ортопедски хируршки интервенции 7. Здравствена нега на болни со офталмолошки нарушувања, вклучително и постоперативна нега 8. Здравствена нега на болни со нарушувања на уво, грло, нос и вестибуларен апарат, вклучително и постоперативна нега  <b>Хирургија (60 часа)</b> 1. Видови и лекување на рани 2. Хируршки инфекции и начела на лекување 3. Смрзнатини и изгореници и начела на лекување 4. Видови и карактеристики на повреди 5. Влијание на повредите врз човечкиот организам, нивни компликации, превенција и третман 6. Повреди на: 'рбетен столб, карлица, граден кош, абдомен, коски, мускули, нерви, зглобови 7. Фрактури: видови, третман, компликации 8. Антисепса и стерилизација

	<p>9. Хируршки инструментариум 10. Организација на работа во операциона сала</p> <p><b>Ортопедија (20 часа)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Видови на конгенитални ортопедски аномалии</li> <li>2. Малформации на 'рбет</li> <li>3. Малформации на карлица</li> <li>4. Малформации на колено</li> <li>5. Малформации на стапало и скочен зглоб</li> <li>6. Малформации на рамениот појас и лакотот</li> </ol> <p><b>Офталмологија (15 часа)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Видови на аномалии на видот, превенција , дијагноза и третман</li> <li>2. Катаракта</li> <li>3. Глауком</li> <li>4. Инфекции</li> <li>5. Промени на окото како резултат на системски заболувања (особено диабет)</li> <li>6. Превенција и третман на повреди</li> </ol> <p><b>Оториноларингологија (15 часа)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Видови на аномалии на слух, мирис, говор</li> <li>2. Видови, дијагноза и третман на болести на: уво, нос, ждрело и хранопровод, грло, гласници и трахеа, вратот и плунчаните жлезди</li> <li>3. Нарушувања на рамнотежа: дијагноза и третман</li> <li>4. Превенција и третман на повреди</li> <li>5. Превенција и рано откривање на малигни заболувања на ОРЛ</li> </ol> <p><b>Пракса (225 часа):</b> Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на ментор-професор и мед.сестра одговорна за тој оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности од подрачјето на здравствената нега во текот на полно работно време, при што води дневник за своите активности.</p>		
<b>Организација</b>	<p><b>Теоретска настава:</b> 170 часа <b>Пракса:</b> престој во тек на полно работно време (225 часа)</p>		
<b>Методи на учење</b>	Интерактивни предавања, пракса		
<b>Предвидени учебни резултати</b>	<p><b>Знаење и разбирање:</b> Студентот ќе се стекне со знаење и разбирање за најчестите здравствени проблеми на хируршките, ортопедските, офталмолошките и оториноларинголошките болни и ќе ги совлада основните принципи на здравствената нега во тој домен.</p> <p><b>Клучни вештини:</b> Студентот ќе биде оспособен да ги применува во практиката здобиените теоретски знаења.</p>		
<b>Специфични препораки за наставата</b>	<p>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.</p> <p><b>Бодирање на активностите на студентот:</b></p> <table border="1" data-bbox="466 1977 1377 2042"> <tr> <td data-bbox="466 1977 802 2042">Вид на активност</td> <td data-bbox="802 1977 1377 2042">Бодови</td> </tr> </table>	Вид на активност	Бодови
Вид на активност	Бодови		

	Зд.Н	Хирург	Ортоп	Офтал	ОРЛ
Теоретска настава *	5-10				
Пракса **	9-18	-	-	-	-
Континуирани проверки-3	5-12.5	7.5-12.5	2.5-5	2.5-5	2.5-5
Практичен испит	26-32	-	-	-	-
Вкупно:	60-100				

\* присуство на теоретска настава:  
51% - 60% - 5 бода;  
61% - 70% - 6 бода;  
71% - 80% - 7 бода;  
81% - 90% - 8 бода;  
91% -100% - 10 бода.

\*\* практична настава (225 часа): секој час носи по 0.08 бода  
присуство - 0.04 бода  
активност - 0.04 бода

**Проверка на знаења**

**Континуирана проверка (колоквиум):**  
Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуираната проверка. Проверките се писмени (тест со повеќекратен избор). Студентот задолжително се јавува на колоквиум, во спротивно не стекнува право на потпис на крајот на семестарот.  
**Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од трите континуирани проверки кога се јавува на завршен испит. Доколку студентот положи еден и/или два од трите колоквиума се јавува на комплетен завршен испит. Доколку студентот не ги положи трите колоквиуми нема право да се јави на комплетен завршен испит.**

**Завршен испит\*:**  
Студент кој ги положил трите колоквиуми полага завршен испит (практичен). Се изведува во испитен-термин (јануари/февруари, јуни/јули и/или август/септември). Се состои од 3 задачи (вештини) што студентот треба да ги изведе.  
Полагање на практичниот испит е дозволено само откако студентот ќе ја заврши праксата, ќе добие потпис на предметот и ќе освои минимум бодови од двата колоквиуми.  
*\*Студентот избира по случаен избор каде ќе го полага практичниот испит.*

**Комплетен завршен испит:**  
Студентот полага комплетен завршен испит ако не освоил минимум бодови (60%) на еден и/или два од трите колоквиуми. Испитот претставува комбинација од колоквиумот што не е положен и практичниот испит. Студентот е должен најпрвин да го положи неположениот колоквиум, а потоа да пристапи кон полагање на практичниот испит.  
Доколку студентот не го положи неположениот колоквиум, нема право да го полага практичниот испит, односно испитот не смее да се оценува.

**Оформување на целосната оценката\*:**  
Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ги и континуираните проверки и практичниот испит.  
Положените колоквиуми како услов за полагање на завршен испит важат шест последователни сесии (без оглед дали студентот се јавил на испит), по што студентот го преслушува предметот.  
*\*Координаторот на предметот ја оформува целосната оценка и ја впишува во индексот на студентот откако студентот ќе заврши со сите обврски кои влегуваат во оценката.*

	<p><b>ВОНРЕДНИ СТУДИИ</b></p> <p>Се изведуваат 40% од предвидената теоретска настава и до 40% од предвидената ПРАКСА Праксата се организира согласно договорот со студентите. Испитот се изведува во ИСПИТНИ СЕСИИ и се состои од:</p> <p>-тест со повеќекратен избор: хирургија+ортопедија+ОРЛ+офталмологија</p> <p>-тест 4 есеи: здравствена нега</p> <p>-3 случаи: практичен испит (се изведува откако ќе се положат тестовите , во спротивно важат истите правила како за редовните студенти.Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на <b>збирот на бодовите добиени од сите активности.</b></p>
<p><b>Учебни помагала</b></p>	<p><b>Основни:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Авторизирани предавања од Катедрите</p>